

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Основен суд Скопје 2 Скопје**

I.1.2) Адреса: **Гоце Делчев бр. 4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **виктор цикараски**, адреса на е-пошта: **viktorcikarski@yahoo.com** телефон/факс: **072217909/**



I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--|---|
| Електрична енергија | 09000000-3 | Стоки | Отворена постапка | Февруари | Групна јавна набавка на стока - Набавка на електрична енергија за период од 1 (една) година за потребите на Основен граѓански суд Скопје и Врховен суд на Република Северна Македонија |  |
| Набавка на средства за хигиена | 24000000-4 | Стоки | Набавки од мала вредност | Февруари | |  |
| Набавка на фотокопирна хартија А4 формат | 30000000-9 | Стоки | Набавки од мала вредност | Февруари | Групна јавна набавка која се спроведува преку Апелационен суд Скопје | |
| Набавка на потрошен канцелариски материјал | 30000000-9 | Стоки | Набавки од мала вредност | Февруари | |   |
| Набавка - закуп на фотокопир печатари | 30000000-9 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | |   |
| Набавка на тонер, драм и компјутерска галантерија | 30000000-9 30236000-2 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | |  |
| Набавка на гориво | 09000000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | |  |

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---|
| Набавка на печатен канцелариски материјал | 22900000-9 22000000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | |   |
| Набавка на браварски ,електричарски и водоинсталатерски материјали | 44000000-0 31000000-6 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март | | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---|---|
| Осигурување на имот и опрема | 66000000-0 | Услуги | Набавки од мала вредност | Февруари | |  |
| Набавка на услуга - систематски преглед | 85000000-9 | Услуги | Набавки од мала вредност | Март | | |
| Набавка на услуга за мобилна телефонија | 64000000-6 64200000-8 | Услуги | Набавки од мала вредност | Април | Групна јавна набавка која се спроведува преку Судски совет на РСМ | |
| Набавка на интернет услуги | 72000000-5 | Услуги | Набавки од мала вредност | Април | Групна јавна набавка која се спроведува преку Судски совет на РСМ | |

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

| Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт | Забелешки | Оглас |
|---------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| Не се пронајдени соодветни записи | | | | | | |

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2022**

Датум на објава на верзија **31.01.2022 12:47**